

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2025 година,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2025 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 6
БИЛАНС НА УСПЕХ	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	10
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	11
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	12 - 34
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

**До Акционерите и Одборот на директори на
Рудници БАЊАНИ АД Скопје**

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Рудници БАЊАНИ АД Скопје, коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31.12.2025 година, извештајот за добивка или загуба, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината којашто заврши тогаш, и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Рудници БАЊАНИ АД Скопје заклучно со 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР), објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија, заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија. Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои, според нашето стручно мислење, беа од најголемо значење во нашата ревизија на финансиските извештаи за тековниот период. Ние утврдивме дека не постојат клучни ревизорски прашања кои треба да ги комуницираме во нашиот извештај.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на другите информации и ние не изразуваме било каква форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се смета дека се материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задожени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето, ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на финансиските извештаи на тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај, освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањето или кога, во екстремно ретки ситуации сме заклучиле дека прашањето не

треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативните последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

Извештај за други правни и регулативни барања

Како што наведено во пасусот Други информации, раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Рудници БАЊАНИ АД Скопје со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025.

Овластен ревизор

Љупчо Пецев



Дрезденска бр. 52 Скопје
23 март 2026 година

Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА
за годината што заврши на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	2025	2024
Приходи од продажба	6	58.178	70.869
Останати оперативни приходи	7	383	318
Вкупно оперативни приходи		58.561	71.187
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	8	6.685	188
Потрошени материјали и ситен инвентар	9	-1.393	-2.860
Трошоци за вработените	10	-29.508	-28.252
Амортизација	14,15	-9.617	-12.088
Набавна вредност на продадени стоки		-120	-93
Останати оперативни расходи	11	-26.200	-25.728
Вкупно оперативни расходи		-66.838	-69.021
Добивка од оперативно работење		-1.592	2.354
Финансиски приходи	12	2.630	1.345
Финансиски расходи	12	-1	-2
Добивка пред оданочување		1.037	3.697
Данок на добивка	13	-119	-14
Добивка по оданочување		918	3.683
Основна заработувачка по акција во денари	14	15,45	61,91

Одборот на директори на Рудници БАЊАНИ АД Скопје ги усвои овие финансиски извештаи на 26 февруари 2026 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

Прв генерален директор



Белешките содржани од страна 12 до 34 се составен дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Добивка по оданочување		918	3.683
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>-</u>	<u>-</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		<u>918</u>	<u>3.683</u>

Белешките содржани од страна 12 до 34 се составен
дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	2025	2024
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	15	-	-
Материјални средства	15	46.119	53.984
Аванси за материјални средства		-	1.227
Вложувања во недвижности	16	18.754	19.562
Вложувања расположливи за продажба	17	46.338	46.338
Вкупно долгорочни средства		111.211	121.111
Залихи	18	11.174	4.316
Побарувања од купувачи	19	28.550	26.388
Побарувања за аванси	20	31	-
Останати краткорочни побарувања	21	2.039	1.555
Краткорочни финансиски средства	22	-	-
Активни временски разграничувања		-	18
Парични средства	23	16.356	15.011
Вкупно тековни средства		58.150	47.288
ВКУПНО СРЕДСТВА		169.361	168.399
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		101.528	101.528
Сопствени акции		-3.744	-3.637
Законски и други резерви		47.049	43.365
Ревалоризациони резерви		1.640	1.640
Акумулирана добивка		15.154	20.042
Вкупно капитал и резерви		161.627	162.938
Долгорочни кредити		-	-
Обврски спрема добавувачи	24	3.674	3.554
Останати краткорочни обврски	25	2.833	1.470
Обврски за аванси и депозити	26	-	-
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Пасивни временски разграничувања	27	1.227	437
Вкупно тековни обврски		7.734	5.461
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		169.361	168.399

Белешките содржани од страна 12 до 34 се составен дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината што заврши на 31 декември 2025 година

2025 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2025	101.528	-3.637	43.365	1.640	20.042	162.938
Сеопфатна добивка						
Добивка од 2025 година	-	-	-	-	918	918
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	918	918
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-106	-	-	-	-106
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-2.123	-2.123
Издвоено за инвестиции во основни средства	-	-	3.683	-	-3.683	-
Прекнижен неискористен дел издвоен за инвестиции во осн. сред.	-	-	-	-	-	-
Заокружување	-	-1	1	-	-	0
Состојба 31.12.2025	101.528	-3.744	47.049	1.640	15.154	161.627

2024 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2024	101.528	-3.637	43.374	1.640	18.730	161.635
Сеопфатна добивка						
Добивка од 2024 година	-	-	-	-	3.683	3.683
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	3.683	3.683
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	0
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-2.380	-2.380
Издвоено за инвестиции во основни средства	-	-	4.494	-	-4.494	-
Прекнижен неискористен дел издвоен за инвестиции во осн. сред.	-	-	-4.503	-	4.503	-
Состојба 31.12.2024	101.528	-3.637	43.365	1.640	20.042	162.938

Белешките содржани од страна 12 до 34 се составен
дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2025 година

во илјади денари	2025	2024
А. Парични текови од деловни активности		
Добивка по оданочување	918	3.683
Амортизација	9.617	12.088
Добивка / загуба од продажба и неотпишана вредност на расходувани основни средства	-230	-
Залихи	-6.858	315
Побарувања од купувачи	-2.162	-2.195
Останати краткорочни побарувања	-484	-366
Побарувања за аванси	-31	20
Активни временски разграничувања	18	-18
Обврски спрема добавувачи	120	741
Останати краткорочни обврски	266	-990
Обврски за аванси и депозити	-	-
Пасивни временски разграничувања	790	10
Нето парични текови од деловни активности	1.964	13.288
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-778	-18.295
Аванси за основни средства	-	-
Набавки на нематеријални средства	-	-
Прилив од продадени материјални средства	1.292	-
Одлив за вложувања расположливи за продажба	-	-15.000
Прилив од краткорочни финансиски вложувања	-	15.000
Нето парични текови од инвестициони активности	514	-18.295
В. Парични текови од финансиски активности		
Прилив / одлив од кредити	-	-
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Откупени сопствени акции	-106	-
Исплатена награда од добивката	-	-
Исплатена дивиденда на акционерите	-1.027	-2.235
Нето парични текови од финансиски активности	-1.133	-2.235
ЗГОЛЕМУВАЊЕ / НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	1.345	-7.242
Парични средства на почетокот на годината	15.011	22.253
Парични средства на крајот на годината	16.356	15.011

Белешките содржани од страна 12 до 34 се составен дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Рудници БАЊАНИ акционерско друштво с. Кучевиште Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија.

Приоритена дејност што ја обавуваат Рудници БАЊАНИ АД Скопје е вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, суров гипс, креда и шкрилци.

Друштвото е регистрирано и за вршење на надворешно-трговски промет.

1.2. Акционерската главнина на Рудници БАЊАНИ АД Скопје се состои од 65.502 обични акции со вкупна номинална вредност од 1.637.550 евра. Номиналната вредност на една акција изнесува 25 евра.

На 31.12.2025 година Рудници БАЊАНИ АД Скопје има откупено 6.185 сопствени акции што претставува 9,44% од основната главнина на Друштвото. На 31.12.2024 година Рудници БАЊАНИ АД Скопје имаше откупено 6.012 сопствени акции што претставува 9,18% од основната главнина на Друштвото.

Во рамките на акционерската главнина на Рудници БАЊАНИ АД Скопје нема приоритетни акции.

Акционери со учество поголемо од 5% во издадените акции на Рудници БАЊАНИ АД Скопје на 31.12.2025 година и на 31.12.2024 година се: Божо Рајчиќ 25,01%, Аница Пецевска-Рајчиќ 25,00% и Миле Стефанов 7,02%.

1.3. На ден 31.12.2025 година бројот на вработените во Рудници БАЊАНИ АД Скопје изнесуваше 31 лице, а на 31.12.2024 година во Рудници БАЊАНИ АД Скопје беа вработени 35 лица.

1.4 Седиштето на Друштвото е во с. Кучевиште, Општина Чучер Сандево.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на Рудници БАЊАНИ АД Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Северна Македонија број 75 од 3 април 2024 година, а кои се во примена од од 01 јануари 2025 година. Овој Правилник ги содржи Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ издание 2023 година, освен МСФИ 17 - Договори за осигурување кој ќе започне да се применува од 1 јануари 2028 година. Со дополнување на Правилникот за начинот на водење сметководство објавено во Службен весник на Република Северна Македонија број 274 од 30 декември 2024 година, МСФИ 9 - Финансиски инструменти ќе започне да се применува од 1 јануари 2028 година. Во согласност со насоките дадени од Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија, МСС 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење и МСФИ 4 - Договори за осигурување објавени во Службен весник број 159 од 29 декември 2009 година остануваат во примена за финансиски инструменти и договори за осигурување до 31 декември 2027 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Нови стандарди и измени кои се во примена од 1 јануари 2025 година

Од 1 јануари 2025 година Друштвото ги применува Меѓународните стандарди за финансиско известување, издание од 2023 година, освен МСФИ 17 - Договори за осигурување и МСФИ 9 - Финансиски инструменти кои ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2028 година. Друштвото ги разгледа сите нови и ревидирани стандарди и толкувања кои стапиле на сила од 1 јануари 2025 година. Позначајни промени во однос на претходно применуваните МСС и МСФИ има во објавените стандарди за приходи и за лизинг.

МСФИ 15 - Приходи

Во текот на периодот, Друштвото ја разгледа примената на МСФИ 15 - Приходи од договори со клиенти. Иако важечката верзија на стандардот содржи поинаква формулација во однос на претходно применуваната верзија, примената на МСФИ 15 немаше влијание врз признавањето, мерењето и обелоденувањето на приходите на Друштвото во тековниот период.

МСФИ 16 - Лизинг

Во тековниот период, примената на МСФИ 16 - Лизинг резултираше со промена во сметководствениот третман на договорите за наем кои што се опишани во белешката 3.7. кон овие овие финансиски извештаи - Средства по основ на право на користење и обврски за лизинг.

Примената на МСФИ 16 - Лизинг немаше влијание врз финансиската состојба на Друштвото, а немаше влијание ни врз финансискиот резултат за годината.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.3. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.5. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите - Приходи од договори со купувачи

Приходите од договори со купувачи претставуваат надворешни приходи остварени од обезбедување на производи, стоки или услуги кои се резултат на основната дејност на Друштвото, за соодветен надомест.

Приходи од продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се признаваат во согласност во согласност со МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи и се мерат по износот на надоместот на кој Друштвото очекува да има право во замена за пренос на договорените производи и стоки на купувачот, намален за враќања на производи, стоки, трговски попусти и количински работи, доколку ги има.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Приходот од продажба се признава во билансот на успех кога контролата над производите и стоките е пренесена на купувачот, што вообичаено се случува во моментот на испорака, односно кога:

- купувачот ја има способноста да ги насочува користењето и да ги добива суштинските користи од стоките,
- Друштвото повеќе нема ефективна контрола врз продадените стоки,
- износот на приходот може веродостојно да се измери,
- е веројатно дека економските користи од трансакцијата ќе се слеат во Друштвото, и
- постои соодветен доказ за трансакцијата.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходите од обезбедени услуги се признаваат согласно МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи, во текот на времето, доколку Друштвото ги исполнува своите договорни обврски континуирано, или во определен момент, доколку контролата врз услугата се пренесува еднократно, во зависност од природата на договорот со купувачот.

Кога приходите од услуги се признаваат во текот на времето, тие се признаваат пропорционално со степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба, под услов:

- износот на приходот да може веродостојно да се измери,
- да е веројатно дека економските користи ќе се слеат во Друштвото,
- трошоците поврзани со трансакцијата и трошоците за нејзино довршување да можат веродостојно да се измерат, и
- да постои соодветен доказ за трансакцијата.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентираат на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано беа во примена, основните средства се ревалоризираа на крајот на годината. Ревалоризација се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2000 година.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на оттуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.6. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува Рудници БАЊАНИ АД Скопје се како што следи:

Градежни објекти	2,5-10%
Производна опрема	10-15%
Патнички моторни возила, возила на моторен погон и приклучни уреди	25%
Компјутерска опрема со софтвер, телекомуникациска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомната опрема	10-15%
Долгорочни нематеријални средства	20%

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.7. Средства по основ на право на користење и обврски за лизинг

Од 1 јануари 2025 година, Друштвото ги применува барањата на МСФИ 16 - Лизинг за договорите за наем. Во согласност со стандардот, Друштвото признава средства по основ на право на користење и соодветни обврски за лизинг за договорите за наем кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 16.

Средствата по основ на право на користење и обврските за лизинг се прикажуваат како посебни ставки во извештајот за финансиска состојба.

За постоечките договори кои претходно биле класифицирани како оперативен лизинг согласно МСС 17, се признава обврска за лизинг на датумот на прва примена според сегашната вредност на преостанатите плаќања по основ на лизинг, дисконтирани со користење на инкрементална каматна стапка на позајмување на корисникот на лизинг на датумот на прва примена.

За постоечките договори кои претходно биле класифицирани како финансиски лизинг согласно МСС 17 и кои се активни на почетокот на периодот, дисконтирањето на паричните текови се врши со договорните каматни стапки утврдени од лизинг-компаниите, при што за овие лизинзи постојат утврдени амортизациони планови.

Средствата по овие договори се прикажуваат како средства по основ на право на користење во почетната состојба и на крајот на периодот. Средствата со право на користење се амортизираат по пократкиот период помеѓу корисниот век на средството и периодот на лизинг, користејќи праволиниска метода.

Обврските за лизинг се мерат по амортизирана вредност, користејќи соодветна каматна стапка и се прикажани како краткорочни и долгорочни обврски во билансот на состојба. Долгорочните обврски за лизинг на Друштвото доспеваат за плаќање во следните временски периоди.

Во Извештајот за парични текови отплатата на главнината на обврските за лизинг се прикажува во финансиски активности, а каматата се прикажува конзистентно со сметководствената политика за камати.

Во согласност со стандардот, за краткорочни закупи Друштвото применува одредба за иземање од признавање предвидена со МСФИ 16. Краткорочни закупи се оние договори за закуп со времетраење до 12 месеци од датумот на започнување на закупот и кои не содржат опција за купување, како и договори за закуп на средства со ниска вредност (како таблети, персонални компјутери, ситен канцелариски мебел и телефони). Плаќањата по основ на краткорочни закупи се признаваат како трошок на прволиниска основа во текот на времетраењето на закупот и се евидентираат во рамки на оперативните трошоци во билансот на успех.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното оттуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поединечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Залихи

Залихите на материјали и трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Залихите на готови производи и производството во тек се водат по цена на чинење, која ги опфаќа директните материјални трошоци и производната режија.

3.10. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните производи, стоки и услуги, намалени за исправка на вредноста за ненаплатливите побарувања. Исправката на вредноста на сите побарувања кои се сметаат за ненаплативи се врши врз основа на проценка на крајот од годината. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.11. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, девизни сметки во банките, денарска и девизна благајна и други парични средства.

3.12. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успех како дел од финансиските приходи и финансиските расходи.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.13. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба од работењето на Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.15. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2024 година).

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.16. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при престанок на работниот однос

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат или им престанува работниот однос поради технолошки, организациони или економски причини им исплаќа соодветен надомест. Друштвото нема направено резервирање за овие права на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.17. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.18. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

Рудници БАЊАНИ АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи, стоки и услуги во мал обем. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на минимален ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Рудници БАЊАНИ АД Скопје не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што не поседува вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги платат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото не е изложено на ризик од промени на каматните стапки бидејќи во своето работење не користи кредити од банките.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на Рудници БАЊАНИ АД Скопје е надлежен за следење на кредитната задолженост.

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на чести промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	2025	2024
Обврски по кредити	-	-
Парични средства	-16.356	-15.011
Нето обврски по кредити	-16.356	-15.011
Капитал и резерви	161.627	162.938
% на кредитна задолженост	0,00%	0,00%

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Поради тоа што Рудници БАЊАНИ АД Скопје не користи кредити од банките за финансирање на своето работење, Друштвото не е кредитно задолжено и не е изложено на ризик од финансирање.

5.2. Ризик од девизни курсеви

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, во мал обем и поради тоа истото е изложено на минимален ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2025 и 2024 година по валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	450	289	-	-
УСД	-	-	-	-
	<u>450</u>	<u>289</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	45	29	-45	-29
УСД	-	-	-	-
	<u>45</u>	<u>29</u>	<u>-45</u>	<u>-29</u>

5.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следи:

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Финансиски средства		
Некаматносни		
Парични средства	16.356	15.011
Побарувања од купувачи	28.550	26.388
Останати побарувања	2.039	1.555
Вложувања расположливи за продажба	-	-
	<u>46.945</u>	<u>42.954</u>
Каматносни со променлива камата		
Вложувања расположливи за продажба	40.000	40.000
Дадени заеми	-	-
Депозити во банки	-	-
	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
Каматносни со фиксна камата		
Вложувања расположливи за продажба	6.338	6.338
Дадени заеми	-	-
Депозити во банки	-	-
	<u>6.338</u>	<u>6.338</u>
	<u>93.283</u>	<u>89.292</u>
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски спрема добавувачи	3.674	3.554
Останати тековни обврски	2.833	1.470
	<u>6.507</u>	<u>5.024</u>
Каматносни со променлива камата		
Обврски по кредити	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>6.507</u>	<u>5.024</u>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2025	2024	2025	2024
Вложувања расположливи за продажба	400	400	-400	-400
Земени кредити	-	-	-	-
	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година:

31.12.2025 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	3.674	-	-	-	3.674
Останати обврски	2.833	-	-	-	2.833
	<u>6.507</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.507</u>

31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	3.554	-	-	-	3.554
Останати обврски	1.470	-	-	-	1.470
	<u>5.024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.024</u>

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година:

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.12.2025 година

во илјади денари	недоспеани и досп. до 3 м.	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	16.356	-	-	-	16.356
Побарувања од купувачи	4.404	2.209	7.372	14.565	28.550
Останати побарувања	2.039	-	-	-	2.039
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	46.338	46.338
	<u>22.799</u>	<u>2.209</u>	<u>7.372</u>	<u>60.903</u>	<u>93.283</u>

31.12.2024 година

во илјади денари	недоспеани и досп. до 3 м.	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	15.011	-	-	-	15.011
Побарувања од купувачи	7.518	2.357	7.613	8.900	26.388
Останати побарувања	1.555	-	-	-	1.555
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	46.338	46.338
	<u>24.084</u>	<u>2.357</u>	<u>7.613</u>	<u>55.238</u>	<u>89.292</u>

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2025	2024
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар	54.278	68.254
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар	462	372
Приходи од наемнина	2.379	2.222
Останати приходи од продажба	1.059	21
Вкупно	<u>58.178</u>	<u>70.869</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2025	2024
Добивка од продажба на основни средства	230	-
Приходи од наплатени отпишани побарувања	153	115
Приходи од отпис на обврски	-	-
Останато	-	203
Вкупно	383	318

8. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК

во илјади денари	2025	2024
Состојба на почетокот на годината	2.520	2.335
Состојба на крајот на годината (без кусоци, вишоци, кало, растур)	9.205	2.523
Вкупно	6.685	188

9. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2025	2024
Потрошени суровини и материјали	906	1.771
Потрошени резервни делови	169	1.000
Отпис на ситен инвентар	318	89
Вкупно	1.393	2.860

10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2025	2024
Бруто плати	28.509	26.555
Други трошоци за вработените	999	1.697
Вкупно	29.508	28.252

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Енергија	9.074	11.502
Транспортни услуги	147	489
Услуги за одржување и заштита	2.751	2.278
Други производни услуги	9.838	7.249
Комунални услуги	432	430
Репрезентација, спонзорства, донации	128	183
Даноци и други давачки независни од финансискиот резултат	250	273
Надоместоци за Одборот на директори	960	960
Трошоци за осигурување	608	605
Останато	<u>2.012</u>	<u>1.759</u>
Вкупно	<u>26.200</u>	<u>25.728</u>

12. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Приходи од камати	2.630	1.274
Позитивни курсни разлики	-	71
Вкупно финансиски приходи	<u>2.630</u>	<u>1.345</u>
Расходи за камати	-	-
Негативни курсни разлики	-1	-2
Вкупно финансиски расходи	<u>-1</u>	<u>-2</u>
Нето финансиски приходи / расходи	<u>2.629</u>	<u>1.343</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Добивка пред оданочување	1.037	3.697
Даночно непризнаени расходи	846	932
Даночна основа	<u>1.883</u>	<u>4.629</u>
Намалување на даночната основа	-692	-4.494
Даночна основа по намалување	<u>1.191</u>	<u>135</u>
Данок на добивка по стапка од 10%	119	14
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	<u>119</u>	<u>14</u>
Ефективна даночна стапка	<u>11,49%</u>	<u>0,37%</u>

14. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	918	3.683
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	<u>59.426</u>	<u>59.490</u>
Основна заработувачка по акција во денари	<u>15,45</u>	<u>61,91</u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради тоа што Рудници БАЊАНИ АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што Рудници БАЊАНИ АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

15. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста е како што следи:

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2025 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2025	-	133.739	192.653	-	326.392	266
Нови набавки	-	-	2.005	-	2.005	-
Пренос од аванси	-	-	-	-	0	-
Прекнижено на вложувања во недвижности	-	-	-	-	0	-
Заокружување	-	-	-	-	0	-
Расходување, продажба, раскниж.	-	-	-2.963	-	-2.963	-
Состојба 31.12.2025	-	133.739	191.695	-	325.434	266
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2025	-	125.339	147.069	-	272.408	266
Амортизација	-	1.257	7.552	-	8.809	-
Прекнижено на вложувања во недвижности	-	-	-	-	0	-
Заокружување	-	-	-1	-	-1	-
Расходување, продажба, раскниж.	-	-	-1.901	-	-1.901	-
Состојба 31.12.2025	-	126.596	152.719	-	279.315	266
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2025	-	7.143	38.976	-	46.119	-

2024 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2024	-	134.805	188.007	-	322.812	266
Нови набавки	-	1.000	17.295	-	18.295	-
Пренос од аванси	-	-	-	-	0	-
Прекнижено на вложувања во недвижности	-	-	-	-	0	-
Заокружување	-	-	-	-	0	-
Расходување, продажба, раскниж.	-	-2.066	-12.649	-	-14.715	-
Состојба 31.12.2024	-	133.739	192.653	-	326.392	266
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2024	-	126.190	149.653	-	275.843	266
Амортизација	-	1.215	10.065	-	11.280	-
Прекнижено на вложувања во недвижности	-	-	-	-	0	-
Заокружување	-	-	-	-	0	-
Расходување, продажба, раскниж.	-	-2.066	-12.649	-	-14.715	-
Состојба 31.12.2024	-	125.339	147.069	-	272.408	266
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2024	-	8.400	45.584	-	53.984	-

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	34.843	34.843
Набавки	-	-
Пренос од основни средства	-	-
Состојба на 31 декември	<u>34.843</u>	<u>34.843</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари	15.281	14.473
Пренос од основни средства	-	-
Амортизација за тековната година	808	808
Заокружување	-	-
Состојба на 31 декември	<u>16.089</u>	<u>15.281</u>
Сегашна вредност на 31 декември	<u>18.754</u>	<u>19.562</u>

17. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Вложувања во акции на трговски друштва котирани на Берза	-	-
Вложувања во удели на трговски друштва	-	-
Вложувања во обврзници	6.338	6.338
Вложувања во инвестиционен фонд	40.000	40.000
ВКУПНО	<u>46.338</u>	<u>46.338</u>

18. ЗАЛИХИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Суровини и материјали	1.539	1.355
Резервни делови	430	441
Ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	-	-
Недовршено производство	463	-
Готови производи	8.742	2.520
Трговски стоки	-	-
Вкупно	<u>11.174</u>	<u>4.316</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

19. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања од купувачи во земјата	48.833	46.671
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	<u>48.833</u>	<u>46.671</u>
Исправка на вредност	-20.283	-20.283
Вкупно побарувања од купувачи - нето	<u>28.550</u>	<u>26.388</u>

20. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања за аванси дадени во земјата	31	-
Побарувања за аванси дадени во странство	-	-
Вкупно	<u>31</u>	<u>0</u>

21. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	335	455
Побарувања за данок на додадена вредност	-	-
Побарувања од вработените	-	-
Побарувања за камати	1.704	1.099
Останато	-	1
Вкупно	<u>2.039</u>	<u>1.555</u>

22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Депозити во банки	-	-
Краткорочни позајмици	-	-
Вкупно	<u>0</u>	<u>0</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Жиро сметка	15.898	14.688
Денарска благајна	8	34
Девизна сметка	450	289
Девизна благајна	-	-
Вкупно	<u>16.356</u>	<u>15.011</u>

24. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	3.674	3.554
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	-	-
Вкупно	<u>3.674</u>	<u>3.554</u>

25. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски за данок на додадена вредност	851	584
Обврски за данок на добивка	-	-
Обврски за бруто плати	-	-
Обврски за неисплатена дивиденда на акционери	1.796	810
Обврски спрема вработените	-	-
Останато	186	76
Вкупно	<u>2.833</u>	<u>1.470</u>

26. ОБВРСКИ ЗА АВАНСИ И ДЕПОЗИТИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски за примени аванси од земјата	-	-
Обврски за примени аванси од странство	-	-
Обврски за примени депозити	-	-
Вкупно	<u>0</u>	<u>0</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

27. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Однапред наплатени приходи	-	-
Пресметани трошоци	1.227	437
Останати пасивни временски разграничувања	-	-
Вкупно	<u>1.227</u>	<u>437</u>

28. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
EUR	61,4950	61,4950
USD	52,3050	58,8807

29. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2025 година спрема Рудници БАЊАНИ АД Скопје не се покренати судски постапки од кои може да произлезат материјално значајни обврски.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје на 31.12.2025 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 402 илјади денари (603 илјади денари на 31.12.2024 година).

30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.